



СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП

Број 8/2022

19.08.2022 година

Излегува по потреба

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Службен Весник на РМ бр.5/2005) и член 38 став 1 од Статутот на општина Пробиштип (Службен Гласник на општина Пробиштип бр.4/2005, 25/2014, 29/2015 и 23/2019), Градоначалникот на општина Пробиштип го донесе следното:

РЕШЕНИЕ

За објавување на актите на Советот на општина Пробиштип

1. Се објавуваат актите донесени од Советот на општина Пробиштип на седницата бр.12/2022 одржана на ден 12.08.2022 година, во Службен Гласник на општина Пробиштип и тоа:

1. Одлука за давање согласност на Правилник за утврдување на плати и други надоместоци за вработените во ЈКП Никола Карев Пробиштип бр. 26-733/3,
2. Одлука за давање согласност на Одлука за утврдување на висината на вредноста на бодот за пресметување на платите на административните службеници во ЈКП Никола Карев Пробиштип бр. 26-733/4,
3. Заклучок по Извештај за реализација на Програма за уредување на градежно земјиште на Општина Пробиштип за 2021 година бр. 26-733/5,
4. Заклучок по Извештај за реализација на Програмата одржување на јавно сообраќајни површини во Општина Пробиштип за 2021 година бр. 26-733/6,
5. Заклучок по Извештај за реализација на Програма за одржување на јавно зеленило во Општина Пробиштип за 2021 година бр. 26-733/7,
6. Заклучок по Извештај за работа на одделението за инспекциски работи 2021 година бр. 26-733/8,
7. Акциски план за родова еднаквост на Општина Пробиштип 2022-2024 година бр. 26-733/9,
8. Одлука по Финансиски извештај за извршување на буџетот на Општина Пробиштип за период од 01.01. до 30.06.2022 година бр. 26-733/14,
9. Заклучок по барање од Денис Тодоровски член на Совет на Општина Пробиштип бр. 26-733/15,
10. Заклучок по барање од Мартина Христова од Злетово бр. 26-733/16-1,
11. Заклучок по барање од Тривчо Николов од Злетово бр. 26-733/16-2,
12. Заклучок по барање од Митко Манев од Пробиштип бр. 26-733/16-3,
13. Заклучок по барање од Горан Ефремов од Пробиштип бр. 26-733/16-4,
14. Заклучок по барање од Венчо Ефремов од Пробиштип бр. 26-733/16-5,

15. Заклучок по барање од Нада Крстева од пробиштип бр. 26-733/16-6,
16. Заклучок по барање од Гого Спиров од Пробиштип бр. 26-733/16-7,
17. Заклучок по барање од Дејанче Стојчев од Пробиштип бр. 26-733/16-8,
18. Заклучок по барање од Достана Димитрова од Пробиштип бр. 26-733/16-9,
19. Заклучок по барање од Јагода Тимова од Пробиштип бр. 26-733/16-10,

II. Решението влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во Службен Гласник на општина Пробиштип.

Број 08-733/18
19.08.2022 година
Пробиштип

ОПШТИНА ПРОБИШТИП
ГРАДОНАЧАЛНИК,
Драган Анастасов с.р.

Врз основа на член 36 став 1, точка 15 од Законот за локална самоуправа (Службен Весник на РМ бр. 5/2002) и член 11, став 1, точка 6 од Законот за јавни претпријатија (Службен весник на РМ бр. 38/1996; 9/1997; 6/2002; 40/2003; 49/2006; 22/2007; 83/2009; 97/2010; 6/2012; 119/2013; 41/2014; 138/2014; 25/2015; 61/2015, 39/2016, 64/18 и 35/19 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 275/19 и 89/22), Советот на општина Пробиштип расправајќи по Барањето Согласност на Правилник за утврдување на плати и други надоместоци на плата на вработените во Јавното комунално претпријатие „Никола Карев,, од Пробиштип, на седницата одржана на ден 12.08.2022 година донесе:

ОДЛУКА

за давање СОГЛАСНОСТ на Правилник за утврдување на плати и други надоместоци на плата на вработените во Јавното комунално претпријатие „Никола Карев,, од Пробиштип

Член 1

СЕ ДАВА СОГЛАСНОСТ на Правилник за утврдување на плати и други надоместоци на плата на вработените во Јавното комунално претпријатие „Никола Карев,, од Пробиштип бр. 01-514/1 од 20.07.2022 година.

Член 2

Составен дел на оваа одлука е Правилник за утврдување на плати и други надоместоци на плата на вработените во Јавното комунално претпријатие „Никола Карев,, од Пробиштип бр. 01-514/1 од 20.07.2022 година.

Член 3

Заклучокот влегува во сила осмиот ден од објавувањето во Службен Гласник на општина Пробиштип.

Број 26-733/3
12.08.2022 година
Пробиштип

СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП
ПРЕТСЕДАВАЧ
Борче Миланов с.р.

Врз основа на член 36 став 1, точка 15 од Законот за локална самоуправа (Врз основа на член 36 став 1, точка 15 од Законот за локална самоуправа (Службен Весник на РМ бр. 5/2002) и член 11, став 1, точка 6 од Законот за јавни претпријатија (Службен весник на РМ бр. 38/1996; 9/1997; 6/2002; 40/2003; 49/2006; 22/2007; 83/2009; 97/2010; 6/2012; 119/2013; 41/2014; 138/2014; 25/2015; 61/2015, 39/2016, 64/18 и 35/19 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 275/19 и 89/22), Советот на општина Пробиштип расправајќи по Барањето Согласност на Одлука за утврдување на висината на вредноста на бодот за пресметување на платите на административните службеници во Јавното комунално претпријатие „Никола Карев,, од Пробиштип, на седницата одржана на ден 12.08.2022 година донесе:

ОДЛУКА

за давање СОГЛАСНОСТ на Одлука за утврдување на висината на вредноста на бодот за пресметување на платите на административните службеници во Јавното комунално претпријатие „Никола Карев,, од Пробиштип

Член 1

СЕ ДАВА СОГЛАСНОСТ на Одлука за утврдување на висината на вредноста на бодот за пресметување на платите на административните службеници во Јавното комунално претпријатие „Никола Карев,, од Пробиштип бр. 01-515/1 од 20.07.2022 година.

Член 2

Составен дел на оваа одлука е Одлука за утврдување на висината на вредноста на бодот за пресметување на платите на административните службеници во Јавното комунално претпријатие „Никола Карев,, од Пробиштип бр. 01-515/1 од 20.07.2022 година.

Член 3

Заклучокот влегува во сила осмиот ден од објавувањето во Службен Гласник на општина Пробиштип.

Број 26-733/4
12.08.2022 година
Пробиштип

СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП
ПРЕТСЕДАВАЧ
Борче Миланов с.р.

Врз основа на член член 36, став 1, точка 15 од Законот за локална самоуправа (Службен Весник на Република Македонија бр.5/2002) и член 51 став 1 од Статутот на општина Пробиштип (Службен Гласник на општина Пробиштип бр.4/2005, 25/2014, 29/2015 и 23/2019) Советот на општина Пробиштип на седницата одржана на ден 12.08.2022 година, го донесе следниот:

ЗАКЛУЧОК

за усвојување на Извештајот за реализација на Програмата за уредување на градежно земјиште на Општина Пробиштип за 2021 година

1. СЕ УСВОЈУВА Извештајот за реализација на Програмата за уредување на градежно земјиште на Општина Пробиштип за 2022 година.

2. Составен дел на овој Заклучок е Извештајот за реализација на Програмата за уредување на градежно земјиште на Општина Пробиштип за 2022 година.

3. Заклучокот влегува во сила со објавувањето во Службен Гласник на општина Пробиштип.

Број 26-733/5
12.08.2022 година
Пробиштип

СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП
ПРЕТСЕДАВАЧ
Борче Миланов с.р.

Врз основа на член член 36, став 1, точка 15 од Законот за локална самоуправа (Службен Весник на Република Македонија бр.5/2002) и член 51, став 1 од Статутот на општина Пробиштип (Службен Гласник на општина Пробиштип .4/2005, 25/2014, 29/2015 и 23/20019), Советот на општина Пробиштип на седницата одржана на ден 12.08.2022 година, го донесе следниот:

ЗАКЛУЧОК

за усвојување на Извештај за реализација на Програма за одржување на јавно сообраќајни површини на Општина Пробиштип за 2021 година

1. СЕ УСВОЈУВА Извештај за реализација на Програма за одржување на јавно сообраќајни површини на Општина Пробиштип за 2021 година.

2. Составен дел на овој Заклучок е Извештај за реализација на Програма за одржување на јавно сообраќајни површини на Општина Пробиштип за 2021 година.

3. Заклучокот влегува во сила со објавувањето во Службен Гласник на општина Пробиштип.

Број 26-733/6
12.08.2022 година
Пробиштип

СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП
ПРЕТСЕДАВАЧ
Борче Миланов с.р.

Врз основа на член член 36, став 1, точка 15 од Законот за локална самоуправа (Службен Весник на Република Македонија бр.5/2002) и член 51, став 1 од Статутот на општина Пробиштип (Службен Гласник на општина Пробиштип .4/2005, 25/2014, 29/2015 и 23/20019), Советот на општина Пробиштип на седницата одржана на ден 12.08.2021 година, го донесе следниот:

ЗАКЛУЧОК

за усвојување на Извештај за реализација на Програма за одржување на јавно зелени површини на Општина Пробиштип за 2021 година

1. СЕ УСВОЈУВА Извештај за реализација на Програма за одржување на јавно зелени површини на Општина Пробиштип за 2021 година.

2. Составен дел на овој Заклучок е Извештај за реализација на Програма за одржување на јавно зелени површини на Општина Пробиштип за 2021 година.

3. Заклучокот влегува во сила со објавувањето во Службен Гласник на општина Пробиштип.

Број 26-733/7
12.08.2022 година
Пробиштип

СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП
ПРЕТСЕДАВАЧ
Борче Миланов с.р.

Врз основа на член член 36, став 1, точка 15 од Законот за локална самоуправа (Службен Весник на Република Македонија бр.5/2002) и член 51, став 1 од Статутот на општина Пробиштип (Службен Гласник на општина Пробиштип бр.4/2005, 25/2014, 29/2015 и 23/2019) Советот на општина Пробиштип на седницата одржана на ден 12.08.2022 година, го донесе следниот:

ЗАКЛУЧОК

за усвојување на Извештајот за работа на Одделението за инспекциски работи на Општина Пробиштип за 2021 година

1. СЕ УСВОЈУВА Извештајот за работа на Одделението за инспекциски работи на Општина Пробиштип за 2021 година.

2. Составен дел на овој Заклучок е Извештајот за работа на Одделението за инспекциски работи на Општина Пробиштип за 2021 година.

3. Заклучокот влегува во сила со објавувањето во Службен Гласник на општина Пробиштип.

Број 26-733/8
12.08.2022 година
Пробиштип

СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП
ПРЕТСЕДАВАЧ
Борче Миланов с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 7 од Законот за локална самоуправа („Службен Весник на РМ“ бр.5/2002) и член 32 став 2 од Законот за финансирање на единиците на локалната („Службен весник на Република Македонија“ бр. 61/04, 96/04, 67/07, 156/09, 47/11, 192/15 и 209/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 244/19, 53/21, 77/21, 150/21 и 173/22) Советот на општина Пробиштип на седницата одржана на ден 12.08.2022 година ја донесе следната:

ОДЛУКА

За усвојување на Финансиски извештај за реализација на Буџетот на Општина Пробиштип за период од 01.01.2022 до 30.06.2022 година

Член 1

СЕ УСВОЈУВА Финансиски извештај за реализација на Буџетот на Општина Пробиштип за период од 01.01.2022 до 30.06.2022 година.

Член 2

Планираните и остварени приходи односно извршените расходи по видови се искажани во билансот на приходите и расходите и тоа како што е дадено во извештајот.

Член 3

Одлуката влегува во сила со денот на објавувањето во Службен Гласник на општина Пробиштип.

Број 26-733/14
12.08.2022 година
Пробиштип

СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП
ПРЕТСЕДАВАЧ
Борче Миланов с.р

Врз основа на член член 36, став 1, точка 15 од Законот за локална самоуправа (Службен Весник на Република Македонија бр.5/2002) и член 51, став 1 од Статутот на општина Пробиштип (Службен Гласник на општина Пробиштип бр.4/2005, 25/2014, 29/2015 и 23/20019), Советот на општина Пробиштип на седницата одржана на ден 12.08.2022 година, го донесе следниот:

ЗАКЛУЧОК

1. Барањето од Денис Тодоровски член на Совет на Општина Пробиштип бр. 26-758/1 од 19.07.2022 година се разгледа.
2. Барањето се препраќа до Одделението за инспекциски работи и до Одделението за ЛЕР и заштита на животната средина да преземат мерки во рамките на своите надлежности, за дислокација на отпадот Фамилија Тодеви во Пробиштип, или да го известат надлежниот републички инспекторат и други служби за испитување на состојбата на лице место и преземање на мерки за дислокација.
3. Се задолжуват општинските служби од точка 2 од ова барање да го известат Советот на наредната седница за преземените мерки, во врска со решавањето на напред наведениот проблем.
4. Заклучокот влегува во сила со објавувањето во Службен Гласник на општина Пробиштип.

Број 26-733/15
12.08.2022 година
Пробиштип

СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП
ПРЕТСЕДАВАЧ
Борче Миланов с.р

Врз основа на чле 36 став 1 точка 1од Законот за локалната самоуправа (Службен Весник на РМ бр.5/2002) и член 21 точка 43 од Статутот на Општина Пробиштип (Службен Гласник на Општина Пробиштип бр. 4/2005, 21/2014, 29/2015 и 23/2019) Советот на Општина Пробиштип на седмицата одржана на ден 12.08.2022 година го усвои следниот:

**ТРИГОДИШЕН АКЦИСКИ ПЛАН ЗА РОДОВА ЕДНАКВОСТ НА ОПШТИНА
ПРОБИШТИП
ЗА 2022 – 2024 ГОДИНА**

Стратешка цел 1: ГРАДЕЊЕ НА ЕФЕКТИВЕН И ЕФИКАСЕН СИСТЕМ ЗА РОДОВА ЕДНАКВОСТ НА ЛОКАЛНО НИВО						
Специфична цел 1.1: Подобрување на политиките за еднаквост и анти-дискриминација на локално ниво						
Сектор/Програма	Мерка/Проект	Активности поврзани со мерката	Одговорни институции/актери	Индикатори на успешност	Временска рамка	Планиран буџет
Програма за еднакви можности	Развој на стратешки документи на локално ниво за унапредување на еднаквоста	Изработка на локален акциски план за еднаквост и анти-дискриминација	КЕМ, локални граѓански организации, надворешни експерти	Изработени најмалку два стратешки документи	2022-2024	30.000 МКД
		Изработка на локален акциски план за родово -базирано насилство			2022-2024	30.000 МКД
Специфична цел 1.2: Зголемување на учеството на жените во процесите на одлучување						

Сектор/Програма	Мерка/Проект	Активности поврзани со мерката	Одговорни институции/актери	Индикатори на успешност	Временска рамка	Планиран буџет
Програма за еднакви можности Одделение за ЛЕР	Зголемување на застапеноста на жените во месни заедници	Форуми во месни заедници (задолжително жени 50%)	КЕМ, месни заедници	Зголемен број на жени во структурите на месните заедници за 50%.	2023-2024	30.000 МКД
Специфична цел 1.3: Подобрување на ефикасноста на механизмите за поддршка и унапредување на родовата еднаквост						
Сектор/Програма	Мерка/Проект	Активности поврзани со мерката	Одговорни институции/актери	Индикатори на успешност	Временска рамка	Планиран буџет
Програма за еднакви можности	Јакнење на капацитетите на механизмите за унапредување на еднаквоста	Обука за членови на КЕМ и советници	КЕМ, општина, надворешни експерти, UN WOMEN , ЗЕЛС	Зголемен број на обучени лица до 50% (жени/мажи) Број на обучени лица (жени/мажи) Број на обучени лица (жени/мажи)	2022-2024	20.000 МКД
		Основна обука за општинска администрација за РОБ			2022-2024	20.000 МКД
		Обука за родова статистика и родови индикатори			2022-2024	20.000 МКД
Специфична цел 1.4: Подобрување на мулти-секторската соработка на локално ниво						
Сектор/Програма	Мерка/Проект	Активности поврзани со мерката	Одговорни институции/актери	Индикатори на успешност	Временска рамка	Планиран буџет

Програма за еднакви можности	Развој на дата база за родово- разделена статистика	Собирање на податоци од сектори по пол и корисници Соработка со ЗЕЛС за развој на платформата за родова статистика <u>Дата база за жртвите на РБН</u>	КЕМ, сите сектори ,зелс	Детална дата база на корисници по програми и пол	Контин уирано	/
	Континуирано следење на годишните програми и степен на нивна реализација од перспектива на корисници	Годишни извештаи до МТСП/Сектор за еднакви можности и партиципативно креирање на годишни програми	КЕМ	Број на родово сензитивни секторски политики/ мерки, број на корисници (жени/мажи) Број на креирани програми/мерки, број на корисници (жени/мажи)	Контин уирано	
		Анализа на резултатите по пол и корисници Дефинирање на родови индикатори за предложените мерки	КЕМ, сите сектори, надворешни експерти		Контин уирано	Нема финансис ки импликац ии
		Креирање на нови програми/ мерки согласно потребите на корисниците (и консултации со истите)	КЕМ, сите сектори, локален граѓански сектор, надворешни експерти		Контин уирано	

Стратешка цел 2: ВКЛУЧУВАЊЕ НА РОДОВАТА ПЕРСПЕКТИВА ВО ТЕМАТСКИ ОБЛАСТИ

Специфична цел 2.1: Вклучување на родовата перспектива во социјалната заштита

Сектор/Програма	Мерка/Проект	Активности поврзани со мерката	Одговорни институции/актери	Индикатори на успешност	Временска рамка	Планиран буџет
Програма за социјална, здравствена и детска заштита	Следење на обезбедувањето на социјалните услуги од родова перспектива	Направена дата база на корисници по пол		Формирана дата база на корисници по пол	Континуирано	Нема финансиски импликации
	Користење на социјални бенефиции по различни основи	Дата база на корисници на еднократна парична помош за новороденчиња и по поднесено барање (по пол, статус, место на живеење, вработување)		Број на корисници, разделени по пол, статус, место на живеење	Континуирано	
		Дата база на корисници на социјални пакети за лица во социјален ризик (по пол, статус, место на живеење)		Број на корисници, по пол, статус, место на живеење	Континуирано	

Одделение за јавни дејности Одделение за комунални работи/Програма за комунални дејности	Подобрување на воспитно - згрижувачки капацитети (градинки, дневни центри и сл.)	Родова анализа (анализа на родов јаз) и идентификување на потреба од зголемен капацитет на градинки и/или дневни центри План за реконструкција/зголемување на капацитетите	Општина, МТСП, детска градинка Одделение за комунални работи	Број на дополнително запишани деца во градинките согласно зголемениот капацитет (девојчиња/ мимчиња))	Континуирано 2023-2024	//
Специфична цел 2.2: Вклучување на родовата перспектива во образованието						
Сектор/Програма	Мерка/Проект	Активности поврзани со мерката	Одговорни институции/актери	Индикатори на успешност	Временска рамка	Планиран буџет
Стратегија за еднакви можности на жените и мажите	Вклучување на родовата компонента во годишните програми на училиштата	Подготовка на Програма за обука за родово еднаквост во средното училиште и во основните училишта Спроведување на обуката	КЕМ во соработка со НВО секторот, со поддршка на општината	Изготвена Програма за обука, спроведена обука, листа за присуство на обуката (жени/мажи)	2022-2024	
Програма за социјална детска и здравствена заштита	Креирање на услови за управување со менструална	Едукативни активности во училиштата за важноста од грижа за менструална хигиена Обезбедување на бесплатни	Општината МОН Во соработка со НВО Бизнис заедница	Број на пристапни тоалети за менструална	2023-2024	80.000 МКД

Одделение за јавни дејности Одделение за комунални работи/Програма за комунални дејности	хигиена и намалување на менструална сиромаштија	хигиенски влошки во училиштата План за изградба/реконструкција на женските тоалети во училиштата (поставување на лавабоа внатре во самите тоалети)		хигиена во училиштата, количина на обезбедени хигиенски влошки во училиштата		
Специфична цел 2.3: Вклучување на родовата перспектива во вработувањето						
Сектор/Програма	Мерка/Проект	Активности поврзани со мерката	Одговорни институции/актери	Индикатори на успешност	Временска рамка	Планиран буџет
Стратегија за еднакви можности на жените и мажите на Општина Одделение за ЛЕР	Подготовка и реализација на проекти за олеснување на процесот на вработување на сите граѓани, со акцент на младите, жените и маргинализирани групи	Истражување на сите достапни податоци и проекти (анализа и промоција на активни мерки и програми за поддршка на иницијативи за вработување и самовработување од страна на номинирано лице од АВРСМ и од Агенција за вработување Подготовка на анализа	КЕМ, НВО секторот со поддршка од општината, АВРСМ, Центар за вработување	Изготвена анализа за активни мерки и програми за поддршка на иницијативи за вработување и самовработување	2023-2024	5.000 МКД

Одделение за ЛЕР	Промоција и помош на женското претприемништ	Одржување редовни обуки за жени претприемнички	Општина Во соработка со НВО	Број на одржани обуки, број на учеснички на обуките	2023-2024	10.000 МКД
		Обезбедување на грантови и неповратни средства за старт ап проекти за жени претприемачки		Број на доделени грантови и неповратни средства, број на жени кориснички на средствата	2023-2024	200.000 МКД
Одделение за ЛЕР	Поголема вклученост на Ромите на пазарот на труд	Информирање на Ромите за активните политики и мерки за вработување Креирање на алатки за промоција на политиките и мерките за вработување до Ромите, заради нивна поголема вклученост и искористување на можностите	Одделение за ЛЕР Центар за вработување	Зголемена искористеност на мерки за вработување за 30%, број на корисници на мерките (жени/мажи)	2023-2024	30.000 МКД
Одделение за ЛЕР	Вклучување на руралната жена на пазарот на трудот	Обуки и трибини, но и директна поддршка и поврзување на руралната жена со отворените работни места	Одделение за ЛЕР Центар за вработување	Број на одржани обуки и трибини, број на учеснички	2023-2024	30.000 МКД

Одделение за ЛЕР	Зголемување на бројот на жени опфатени во образование, нивна преквалификација и доквалификација	Мапирање на невработени работоспособни жени Мапирање на потребите од конкретни образовни обуки, доквалификации и преквалификации Флаер Средба со работоспособни невработени жени Трибини	Одделение за ЛЕР Центар за вработување	Број на невработени жени, изготвен флаер, број на трибини, број на учесници на трибините (жени)	2023-2024	20.000 МКД
------------------	---	--	---	---	-----------	------------

Специфична цел 2.4: Вклучување на родовата перспектива во здравството

Сектор/Програма	Мерка/Проект	Активности поврзани со мерката	Одговорни институции/актери	Индикатори на успешност	Временска рамка	Планиран буџет
Програма за социјална, здравствена и детска заштита	Подигнување на свеста за водење грижа за сексуалното и репродуктивното здравје	Вклучување на едукација за сексуалното и репродуктивно здравје Јавни трибини	КЕМ Центар за социјална работа соработка со НВО	Број на едукации и јавни трибини, број на учесници (жени/мажи)	2022-2024	10.000 МКД

Програма за еднакви можности	Подигнување на свеста за водење грижа за женското и машкото здравје	Спроведување на кампања за подигнување на свеста Подготовка на превентивна програма за здравствена заштита на населението Работилници за превенција на машки и женски болести	Општина Црвен крст НВО, Здравен дом Пробиштип	Изработена програма за здравствена заштита на населението, спроведена кампања, зголемени превентивни здравствени прегледи за 30%	2022-2024	20.000 МКД
Програма за еднакви можности на жените и мажите	Пристап до амбулантите	Воведување редовни автобуски линии од руралните средини до амбулантите во околните места	Општината (Субвенција) и Министерството за транспорт и врски	Воведен автобуски превоз од руралните средини до амбулантите во околните места	2023-2024	300.000 МКД
Програма за социјална, здравствена и детска заштита	Подобрување на планирањето на семејството и репродуктивното здравје	Едукативни работилници за младите жени Ромки во делот на планирање на семејството и репродуктивното здравје Методологија за развој на мерки за заштита на здравјето на жените и децата Роми	Општината Црвен крст	Број на одржани едукативни работилници, број на учесници, број на креирани мерки, зголемување на	2023-2024	20.000 МКД

		Донесување на конкретни мерки за заштита на здравјето на жените и децата Роми Имплементација на донесените мерки		% на едуцираност кај жените Ромки за 30%		
--	--	---	--	--	--	--

Специфична цел 2.5: Вклучување на родовата перспектива во домувањето

Сектор/Програма	Мерка/Проект	Активности поврзани со мерката	Одговорни институции/актери	Индикатори на успешност	Временска рамка	Планиран буџет
Програма за социјална, здравствена и детска заштита	Обезбедување на додаток за домување за лица под социјален ризик (станбено необезбедени)	Мапирање на самохраните родители и нивните потреби Додаток за домување за лица под социјален ризик, станбено необезбедени согласно Правилник за домување (податоци по пол)	Општината Центар за социјална заштита НВО	Број на корисници на додаток за домување (жени/мажи)	2023-2024	40.000 МКД

Специфична цел 2.6: Вклучување на родовата перспектива во урбанизам, инфраструктура, комунални услуги, транспорт

Сектор/Програма	Мерка/Проект	Активности поврзани со мерката	Одговорни институции/актери	Индикатори на успешност	Временска рамка	Планиран буџет
Програма за социјална, здравствена и	Обезбеден пристап во јавни институции и на	Мапирање на сите места на кои е потребно да се обезбеди пристап за лица со физичка	Одделение за јавни дејности Инспекциско	Број на поставени пристапни рампи	2023-2024г	100.000 МКД

детска заштита Одделение за комунални работи	јавни површини за лица со физичка попреченост	попреченост Изградба и поставување на пристапни рампи и лифтови наменети за лицата со физичка попреченост	одделение Одделение за комунални дејности	и лифтови во јавни институции и површини		
Одделение за комунални работи	Пристап до повеќе паркинг места за лица со попреченост	Одбележување на паркинг места за лица со попреченост	Одделение за урбанизам Одделение за комунални работи	Број на обележани паркинг места за лица со попреченост	2023-2024	20.000 МКД
Одделение за комунални работи	Поставување на јавни тоалети	Утврдување на места на кои е потребно поставување на јавни тоалети Набавка и поставување на соодветни јавни тоалети	Одделение за комунални работи	Поставени јавни тоалети на соодветни места	2023-2024	100.000 МКД
Специфична цел 2.7: Вклучување на родовата перспектива во земјоделието						
Сектор/Програма	Мерка/Проект	Активности поврзани со мерката	Одговорни институции/актери	Индикатори на успешност	Временска рамка	Планиран буџет
Програма за ЛЕР	Обезбедување на поддршка на рурални жени кои се занимаваат со	Увид во статистички податоци и истражување (колку рурални жени се регистрирани земјоделки, дали	Одделение за ЛЕР МЗШВ	Спроведено истражување, креирање нови мерки за	2023-2024	/

	земјоделство	земјоделството им е примарна или дополнителна дејност, колку од нив се кориснички на мерки од ИПАРД, број на жени примателки на земјоделска пензија) Отворен инфо ден во општината за руралните жени-земјоделки заради пружање директна поддршка и помош во аплицирање и подготовка на проекти од ИПАРД 2 програмата		рурални жени – земјоделки, зголемување на кориснички на мерките од ИПАРД Програмата за 20%		
Програма за ЛЕР	Поголема искористеност на средствата од ИПАРД 2 Програмата	Организирање на Инфо сесии (37 месни заедници) за искористување на ИПАРД мерки (со фокус на поволности за жени носителки на земјоделските стопанства и правото на земјоделска пензија) Ангажирање на експерт(и) од МЗШВ Печатење на флаери за ИПАРД,	Одделение за ЛЕР МЗШВ	Зголемен % на едуцираност кај земјоделците/земјоделките за 30%	2023-2024	//

		со упатство за аплицирање и подготовка на проекти од ИПАРД програмата				
Специфична цел 2.8: Вклучување на родовата перспектива во спортот						
Сектор/Програма	Мерка/Проект	Активности поврзани со мерката	Одговорни институции/актери	Индикатори на успешност	Временска рамка	Планиран буџет
Програма за спорт	Промовирање на спорт за жени	Измена/дополнување на критериум за распределба на средства за женски спортски друштва	Одделение за јавни дејности	Воведен критериум за распределба на средства	2023-2024	55.000 МКД
Специфична цел 2.9: Вклучување на родовата перспектива во културата						
Сектор/Програма	Мерка/Проект	Активности поврзани со мерката	Одговорни институции/актери	Индикатори на успешност	Временска рамка	Планиран буџет
Програма за одбележување празници и културни настани	Одбележување на денот на жената (Осми Март) и родова сензитивност кон другите настани	Обезбедување на средства за одбележување на Осми Март Родова сензитивност при одбележување на “Ден на учителот” на 5ти октомври, но и при доделување на награди “полицаец на година”, “пожарникар на годината” и “здравствен работник на	Одделение за јавни дејности	Спроведени сите активности од Програмата за одбележување празници и културни настани, воведена родова сензитивност при	Континуирано	10.000 МКД

		годината”		одбележување културни настани и доделување награди		
--	--	-----------	--	--	--	--

Стратешка цел 3: Негување/градење култура на еднакви можности и промоција на еднаков третман и анти-дискриминација врз основа на пол						
Специфична цел 3.1: Промоција на еднаквоста меѓу младите						
Сектор/Програма	Мерка/Проект	Активности поврзани со мерката	Одговорни институции/актери	Индикатори на успешност	Временска рамка	Планиран буџет
Програма за еднакви можности	Превенција и спречување на врсничкото насилство (булинг)	Редовни едукативни активности во училиштата Креирање кратки прирачници наменети за учениците од сите возрасти Редовна комуникација со образовниот кадар во училиштата Креирање дополнителни мерки при тенденција на зголемување на врсничкото насилство	КЕМ, Црвен крст МОН НВО во соработка со психолог, педагог	Број на едукативни активности, број на учесници (жени/мажи)	2023-2024	10.000 МКД

Програма за еднакви можности Програма за ЛЕР	Надминување на стереотипи, предрасуди и дискриминација врз основа на пол	Редовни работилници и едукативни настани во училиштата за надминување на стереотипи, предрасуди и дискриминација врз основа на пол Подготовка на Програма за едукација на младите во училиштата	КЕМ МОН НВО Образовен кадар во училиштата Донатори Одделение за ЛЕР	Едуциран образовен кадар (жени/мажи) и младина (жени/мажи)	2023-2024	5.000 МКД
Специфична цел 3.2: Промоција на еднаквоста во пристапот на услуги на локално ниво						
Сектор/Програма	Мерка/Проект	Активности поврзани со мерката	Одговорни институции/актери	Индикатори на успешност	Временска рамка	Планиран буџет
Програма за еднакви можности	Здравствено едуцирање и организирање на превентивни активности на населението	Јавни трибини и настани поврзани со здравјето на жените и мажите Кампања за превенција од болести	Здравствени институции во соработка со општината	Број на јавни трибини, број на кампањи	2023-2024	//

Акцискиот план влегува во сила со објавувањето во Службен Гласник на Општина Пробиштип.

Број 26-733/9
12.08.2022
Пробиштип

Совет на Општина Пробиштип
Претседавач
Борче Миланов